



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изле-
гува во издавање на српскохрватски,
односно хрватскосрпски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зици. — Огласи според тарифата —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство 60802 603-1123

Петок, 11 октомври 1974

БЕЛГРАД

БРОЈ 50

ГОД. XXX

Цена на овој број е 24 динари. —
Претплата за 1974 година изнесува
350 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристиќа бр 1. Пошт. факс 224. —
Телефони: централа 650-133; Уредни-
штво 651-855; Служба за претплата
651-732; Комерцијален сектор 651-671;
Телекс 11756.

902.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТСЕДАТЕЛ- СТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за Советот за народна
одбрана на Претседателството на Социјалистичка
Федеративна Република Југославија, што го усвои
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот
сбор од 8 октомври 1974 година.

ПР бр. 341

8 октомври 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА НА ПРЕТ- СЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ- ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Советот за народна одбрана на Претседател-
ството на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија (во понатамошниот текст: Советот) ги
разгледува прашањата од областа на народната од-
брана во рамките на правата и должностите на
Претседателството на СФРЈ.

На барање од Претседателот на Републиката,
Советот разгледува и дава мислења и предлози и за
прашањата на народната одбрана од делокругот на
Претседателот на Републиката.

Член 2

Советот го сочинуваат претседател и определен
број членови.

Претседателот на Републиката е претседател на
Советот.

Во случај на отсутност или спреченост на прет-
седателот на Советот, него го заменува потпретседа-
телот на Претседателството на СФРЈ.

Член 3

Членови на Советот се сите членови на Претсе-
дателството на СФРЈ.

Членови на Советот се и: претседателот на Со-
бранието на СФРЈ, претседателот на Сојузниот из-
вршен совет, претседателите на претседателствата
на републиките и на претседателствата на автоном-
ните покраини, сојузниот секретар за надворешни
работи, сојузниот секретар за народна одбрана, со-
јузниот секретар за внатрешни работи и начални-
кот на Генералштабот на Југословенската народна
армија.

За членови на Советот Претседателството на
СФРЈ може да избере и други функционери во
државните органи и во општествено-политичките
организации, како и старешини во вооружените си-
ли на СФРЈ.

Член 4

Претседателството на СФРЈ именува секретар
на Советот, на предлог од претседателот на Советот.

Член 5

Советот работи на седници.

Претседателот на Советот ги свикува седниците,
им претседава и раководи со работата на Советот.

Член 6

Советот донесува деловник за својата работа.

Член 7

Органите на општествено-политичките заедни-
ци, организациите на здружениот труд и другите
самоуправни организации и заедници се должни да
му дадат на Советот, на негово барање, потребни
податоци, анализи и информации потребни за ра-
ботата на Советот.

Член 8

Средствата за работа на Советот се обезбедуваат
во буџетот на федерацијата во рамките на средства-
та на Претседателството на СФРЈ.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој закон
престанува да важи Законот за Советот за работи-
те на народната одбрана на Претседателството на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/73).

Член 10

Овој закон влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

903.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНО- ВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за Установата за одржу-
вање на поморските пловни патишта, што го усвои
Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот со-
бор од 8 октомври 1974 година.

ПР бр. 342

8 октомври 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН**ЗА УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА****Член 1**

Установата за одржување на поморските пловни патишта (во натамошниот текст: Установата) е установа која врши стручно-технички работи што се од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата утврдени со овој закон.

Член 2

Врз Установата се применуваат прописите што важат за организација на здружениот труд, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 3

Установата има својство на правно лице. Седиштето на Установата е во Сплит.

Член 4

Установата ги врши следните работи што се од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата: се грижи за одржувањето на пловните патишта во крајбрежното море на Југославија на кои важи меѓународниот режим на пловидба, ги одржува и уредува тие патишта, поставува на нив објекти за безбедност на пловидбата и го обезбедува нивно правилно функционирање и за таа цел врши соодветни истражувања и проектирања и ги врши работите на радиослужбата која служи за заштита на човечкиот живот на море и за безбедност на пловидбата.

Член 5

Републичките органи на управата надлежни за работите на безбедноста на пловидбата можат да бараат од Установата да им даде без надомест податоци и материјали за работите од член 4 на овој закон со кои располага, а кои им се потребни на тие органи за вршење на работите од нивниот делокруг.

Установата е должна, во согласност со својата дејност, да им даде на органите од став 1 на овој член, определени услуги ако тие органи ѝ обезбедат на Установата соодветни средства и ако за тоа постојат во Установата слободни капацитети.

На барање од корисниците и со надомест, Установата може да врши работи и за потребите на органите на други општествено-политички заедници, на организациите на здружениот труд и други самострани организации и заедници, ако вршењето на тие работи не му штети на вршењето на работите од член 4 на овој закон.

Член 6

Одделни изрази, употребени во овој закон го имаат следното значење, и тоа:

1) поморски пловен пат е појас на морето доволно длабок и широк за безбедна пловидба на брод што е, по потреба, и обележен;

2) објекти за безбедност на пловидбата се: светилници, крајбрежни светла, ознаки, сигнални и радиостаници, оптички, звучни, електрични, електронски и други уреди за безбедност на пловидбата на море, на пловните патишта и на пристаништата.

Член 7

Заради извршување на работите од член 4 на овој закон, Установата склучува договор со Сојузниот комитет за сообраќај и врски, со кој се утврдуваат програмата и обемот на работите, што ќе ги врши Установата во наредната година, роковите за извршување на тие работи и височината на надоместите за нивното извршување.

За работите што бараат повеќе годишни истражувања и проектирања, Сојузниот комитет за сообраќај и врски склучува со Установата рамковен договор, врз основа на програмата за финансирање утврдена со закон.

Член 8

Средства за финансирање на работите на Установата од член 4 на овој закон се обезбедуваат од надоместите за користење на објектите за безбедност на пловидбата на пловните патишта во крајбрежното море на Југославија на кои важи меѓународниот режим на пловидба. Ако овие средства не се доволни, тие се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Член 9

Надомест за користење на објектите за безбедност на пловидбата на пловните патишта во крајбрежното море на Југославија, на кои важи меѓународниот режим на пловидба, плаќаат корисниците на тие пловни патишта.

Височината на надоместа од став 1 на овој член се определува со тарифа.

Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата на пловните патишта од став 1 на овој член Установата ја донесува во согласност со Сојузниот комитет за сообраќај и врски и со Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 10

Инвеститор, односно носител во поглед на правото на располагање, користење и управување, или сопственик на објекти или средства што претставуваат постојани или привремени пречки на пловен пат (мостови, кабли, пожонати објекти и др.) е должен, во рок определен од страна на надлежниот орган, да постави и одржува светла и знаци за обележување на тие пречки.

Ако лицето од став 1 на овој член не го постави во определен рок пропишаното светло или друг знак, или ако поставеното светло или друг знак не го одржува во исправна состојба, Установата, на барање од надлежниот орган, а на товар на тоа лице, ќе го постави пропишаното светло или друг знак, односно неисправното светло или друг знак ќе го доведе во исправна состојба.

Член 11

Во одлучувањето за работите на Установата определени со овој закон, во органот на управувањето на Установата учествува и по еден претставник на: Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Стопанската комора на Југославија, Здружението на поморското бродарство на Југославија, како и на републичките органи на управата надлежни за работите на поморската пловидба и на стопанските комори на заинтересираните републики и автономни покраини определени со статутот на Установата.

Претставниците на органите и организациите од став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето за: извршувањето на работите на Установата од член 4 на овој закон, основната намена на користењето на средствата за извршување на тие работи, донесувањето на програма за развој и програма за работа на Установата, одобрувањето за вршење на работите од член 5 став 3 на овој закон и за донесувањето тарифа на надоместите за користење на објектите за безбедност на пловидбата на поморските пловни патишта на кои важи меѓународниот режим на пловидба.

Член 12

Начинот и постапката за одлучување за работите од член 11 став 2 на овој закон се уредуваат со статутот на Установата, во согласност со законот.

При одлучувањето за работите од член 11 став 2 на овој закон одлуката е усвоена ако за определено прашање гласале мнозинството претставници на органите и организациите од член 11 став 1 на овој закон и мнозинството членови што ги избира работната заедница на Установата.

Ако при одлучувањето за прашањата од член 11 став 2 на овој закон не се донесе одлука, конечна одлука за тие прашања донесува Сојузниот извршен совет.

Член 13

Директорот на Установата го именува и разрешува од должност органот на управувањето на Установата определен со статутот, во согласност со Сојузниот извршен совет.

За законитоста на работата на Установата и за извршувањето на работите од член 4 на овој закон директорот му е одговорен на Сојузниот извршен совет.

Ако директорот на Установата утврди дека во одлучувањето за работите од член 11 став 2 на овој закон општ или поединечен акт на органот на управувањето на Установата, освен акт донесен во управна постапка и акт според кој за одлучување е предвидена надлежност на суд, е во спротивност со законот, ќе го предупреди за тоа органот на управувањето. Ако и по предупредувањето органот на управувањето остане при својот акт, директорот е должен таквиот акт да го запре од извршување и за тоа, во рок од 3 дена, да го извести Сојузниот извршен совет.

Додека Сојузниот извршен совет не донесе одлука, не може да се изврши акт на органот на управувањето на Установата чие запирање е извршено. Ако Сојузниот извршен совет не поведе постапка за оценување на законитоста на актот во рок од 30 дена од денот на неговото запирање, престанува да важи одлуката за запирање на извршувањето на тој акт.

Член 14

Надзор над извршувањето на работите на Установата што се од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата врши Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот комитет за сообраќај и врски има право и должност да ја разгледува програмата за развој на Установата, програмата за работа на Установата и извршувањето на задачите на Установата што се однесуваат на работите од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата.

Ако утврди дека со вршењето на дејноста на Установата не се обезбедуваат или не се обезбедуваат во потребната мера интересите на федерацијата, Сојузниот комитет за сообраќај и врски ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет и ќе му предложи на Советот да преземе соодветни мерки.

Член 15

Заради обезбедување услови за вршење на надзорот од член 14 на овој закон, Сојузниот комитет за сообраќај и врски може да бара од Установата извештаи за извршувањето на работите од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата, известувања и податоци за организацијата и функционирањето на Установата, за создавањето услови за унапредување на нејзината работа и за обезбедување средства за финансирање на дејностите на Установата од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата.

Член 16

Установата за одржување на поморските пловни патишта, основана со Уредбата за Установата за одржување на поморските пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), продолжува со работа под истиот назив, со задачите и положбата утврдени со овој закон.

Член 17

Статутот на Установата се донесува во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 18

Установата е должна својата внатрешна организација и работење да ги усогласи со одредбите на овој закон, во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Сојузниот извршен совет определува на кои поморски пловни патишта во крајбрежното море на Југославија важи меѓународниот режим на пловидба.

Член 20

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за Установата за одржување на поморските пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62).

Член 21

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

904.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

Се прогласува Законот за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1974 година.

ПР бр. 343

8 октомври 1974 година

Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСТАНОВАТА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ ПЛОВНИ ПАТИШТА

Член 1

Установата за одржување на внатрешните пловни патишта (во натамошниот текст: Установата) е установа која врши стручно-технички работи што се од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата утврдени со овој закон.

Член 2

Врз Установата се применуваат прописите што важат за организација на здружениот труд, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 3

Установата има својство на правно лице. Седиштето на Установата е во Белград.

Член 4

Установата ги врши следните работи што се од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата: се грижи за одржувањето на пловните патишта на внатрешната пловидба на Југославија на кои важи меѓународниот или меѓудржавниот режим на пловидба, ја уредува и одржува нивната пловност, поставува на нив објекти за безбедност на пловидбата и го обезбедува нивното правилно функционирање и за таа цел врши соодветни истражувања и проектирања, како и работи на радиослужбата која служи за заштита на човечкиот живот на тие пловни патишта.

Член 5

Републичките и покраинските органи на управата надлежни за работите на безбедноста на пловидбата можат да бараат од Установата да им даде без надомест податоци и материјали за работите од член 4 на овој закон со кои располага, а кои им се потребни на тие органи за вршење на работите од нивниот делокруг.

Установата е должна, во согласност со својата дејност, да им даде на органите од став 1 на овој член определени услуги ако тие органи и обезбедат на Установата соодветни средства и ако за тоа постојат во Установата слободни капацитети.

Установата може, во согласност со својата дејност, да врши работи и за потребите на органите на други општествено-политички заедници, на организациите на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, ако вршењето на тие работи не му штети на извршувањето на работите од член 4 на овој закон.

Член 6

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следното значење, и тоа:

1) пловен пат на внатрешната пловидба е река, канал или езеро, освен реките на Јадранскиот слив до границата до која се врши поморската пловидба, а на кои се обезбедени услови за безбедна пловидба;

2) објекти за безбедност на пловидбата се: сигнални станици, пловни сигнали, пловидбени ознаки, оптички, звучни, електрични, електронски и други уреди за безбедност на пловидбата, зимовници на пловен пат и хидротехнички објекти со кои се обезбедува сигурна пловидба во рамките на постигнатите габарити.

Член 7

Заради извршување на работите од член 4 на овој закон, Установата склучува договор со Сојузниот комитет за сообраќај и врски, со кој се утврдуваат програмата и обемот на работите, што ќе ги врши Установата во наредната година, роковите за извршување на тие работи и височината на надоместот за нивното извршување.

За работите што бараат повеќегодишни истражувања и проектирања, Сојузниот комитет за сообраќај и врски склучува со Установата рамковен договор, врз основа на програмата за финансирање утврдена со закон.

Член 8

Средства за финансирање на работите на Установата од член 4 на овој закон се обезбедуваат од надоместа за користење на објектите за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни патишта на Југославија, на кои важи меѓународниот или меѓудржавниот режим на пловидба. Ако овие средства не се доволни, тие се обезбедуваат во буџетот на федерацијата.

Член 9

Надомест за користење на објектите за безбедност на пловидбата на внатрешните пловни патишта на Југославија, на кои важи меѓународниот или меѓудржавниот режим на пловидба, плаќаат корисниците на тие пловни патишта.

Височината на надоместа од став 1 на овој член се определува со тарифа.

Тарифата за користење на објектите за безбедност на пловидбата на пловните патишта од став 1 на овој член Установата ја донесува во согласност со Сојузниот комитет за сообраќај и врски и со Сојузниот секретаријат за финансии.

Член 10

Инвеститор, односно носител во поглед на правото на располагање, користење и управување, или сопственик на објекти или средства што претставуваат постојани или привремени пречки на пловен пат (мостови, кабли, потонат и објекти и др.) е должен, во рок определен од страна на надлежниот орган, да постави и да одржува светла и знаци за обезбедување на тие пречки.

Ако лицето од став 1 на овој член не го постави во определениот рок пропишаното светло или друг знак, или ако поставеното светло или друг знак не го одржува во исправна состојба, Установата, на барање од надлежниот орган, а на товар на тоа лице, ќе го постави пропишаното светло или друг знак, односно неисправното светло или друг знак ќе го доведе во исправна состојба.

Член 11

Во одлучувањето за работите на Установата определени со овој закон, во органот на управувањето на Установата учествува и по едип претставник на: Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Сојузниот комитет за сообраќај и врски, Сојузниот комитет за земјоделство, Стопанската комора на Југославија, како и на републичките и покраинските органи на управата надлежни за работите на внатрешната пловидба и водостопанството и на стопанските комори на заинтересираните републики и автономни покраини определени со статутот на Установата.

Претставниците на органите и организациите од став 1 на овој член учествуваат во одлучувањето за: извршувањето на работите на Установата од член 4 на овој закон, основната намена на користењето на средствата за извршување на тие работи, донесувањето програма за развој и програма за работа на Установата, одобрувањето за вршење на работите од член 5 став 3 на овој закон и за донесувањето тарифа на надоместите за користење на објектите за безбедност на пловидбата на пловните патишта на внатрешната пловидба на кои важи меѓународниот и меѓудржавниот режим на пловидба.

Член 12

Начинот и постапката за одлучување за работите од член 11 став 2 на овој закон се уредуваат со статутот на Установата, во согласност со законот.

При одлучувањето за работите од член 11 став 2 на овој закон одлуката е усвоена ако за определено прашање гласале мнозинството претставници на органите и организациите од член 11 став 1 на овој закон и мнозинството членови што ги избира работната заедница на Установата.

Ако при одлучувањето за прашањата од член 11 став 2 на овој закон не се донесе одлука, конечна одлука за тие прашања донесува Сојузниот извршен совет.

Член 13

Директорот на Установата го именува и разрешува од должност органот на управувањето на Установата определи со Статутот, во согласност со Сојузниот извршен совет.

За законитоста на работата на Установата и за извршувањето на работите од член 4 на овој закон директорот му е одговорен на Сојузниот извршен совет.

Ако директорот на Установата утврди дека во одлучувањето за работите од член 11 став 2 на овој закон општ или поединечен акт на органот на управувањето на Установата, освен акт донесен во управна постапка и акт според кој за одлучување е предвидена надлежност на суд, е во спротивност со законот, ќе го предупреди за тоа органот на управувањето. Ако и по предупредувањето органот на управувањето остане при својот акт, директорот е должен таквиот акт да го запре од извршување и за тоа, во рок од 3 дена, да го извести Сојузниот извршен совет.

Додека Сојузниот извршен совет не донесе одлука, не може да се изврши актот на органот на управувањето на Установата чие запирање е извршено. Ако Сојузниот извршен совет не победи постапка за оценување на законитоста на актот во рок од 30 дена од денот на неговото запирање, престанува да важи одлуката за запирање на извршувањето на тој акт.

Член 14

Надзор над извршувањето на работите на Установата што се од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата врши Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот комитет за сообраќај и врски има право и должност да ја разгледува програмата за развој на Установата, програмата за работа на Установата и извршувањето на задачите на Установата што се однесуваат на работите од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата.

Ако утврди дека со вршењето на дејноста на Установата не се обезбедуваат или во потребната мера не се обезбедуваат интересите на федерацијата, Сојузниот комитет за сообраќај и врски ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет и ќе му предложи на Советот да преземе соодветни мерки.

Член 15

Заради обезбедување услови за вршење на надзорот од член 14 на овој закон, Сојузниот комитет за сообраќај и врски може да бара од Установата: извештаи за извршувањето на работите од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата, известувања и податоци за организацијата и функционирањето на Установата, за создавањето услови за унапредување на нејзината работа и за обезбедување средства за финансирање на дејностите на Установата од интерес за остварувањето на функциите на федерацијата.

Член 16

Установата за одржување на внатрешните пловни патишта, основана со Уредбата за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62), продолжувања со работа под истиот назив, со задачите и положбата утврдени со овој закон.

Член 17

Статутот на Установата се донесува во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 18

Установата е должна својата внатрешна организација и работење да ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/62).

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

905.

Врз основа на член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 32 став 2 од Основниот закон за општествените стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1974 ГОДИНА

Се одобруваат измените и дополненијата на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1974 година, што ги донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, на седницата од 28 мај 1974 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 66

8 октомври 1974 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Давидо Жекиќ, с. р.

906.

Врз основа на член 12 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНИОТ ДЕЛОВЕН РЕД НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. Во Одлуката за привремениот деловен ред на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/74) во член 3 став 1 по зборовите: „Координационата комисија разгледува“ се додаваат две точки и зборовите: „прашања од посебно значење за одбраната и безбедноста на земјата“.

Во став 2 точка 1 по зборовите: „насоките на сојузните органи на управата и на сојузните организации“ се додаваат зборовите: „во врска со преземањето на мерки за прашањата од посебно значење за одбраната и безбедноста на земјата“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 599

27 септември 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

907.

Врз основа на член 34 став 1 од Законот за воената обврска („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА СВОЈСТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ НА СЕМЕЈСТВОТО

1. Регрутот-обврзник, односно војникот, што ги исполнува другите услови пропишани во член 34 од Законот за воената обврска, се смета како единствен хранител на семејството ако доходот од земјоделство (катастарскиот приход) не изнесува повеќе од 100 динари месечно по член на семејството или ако некој друг приход не изнесува повеќе од 600 динари месечно по член на семејството.

При утврдувањето на износот на месечниот приход од став 1 на оваа точка во бројот на членовите на семејството се засметува и регрутот-обврзник, односно војникот за кого се бара признавање на својството на единствен хранител на семејството.

Месечниот износ на доходот од земјоделство од став 1 на оваа точка се утврдува така што годишниот катастарски приход по член на семејството, од претходната година, ќе се подели со 12.

За утврдување на месечниот износ на другиот приход од став 1 на оваа точка се зема предвид просечниот месечен приход на семејството за последните три месеци пред поднесувањето на барањето за признавање на својството на единствен хранител на семејството.

Во другиот приход од став 1 на оваа точка не се засметуваат инвалиднината, додатокот за нега и помош од страна на друго лице, ортопедскиот додаток, примањата по основ на одликувања и „Партизанска споменица 1941“, додатокот на деца, стипендијата за редовно школување, наградата што ја остварува ученикот на училиште за квалификувани работници и социјалната помош.

2. Ако семејството на регрутот-обврзник, односно на војникот од точка 1 на оваа одлука остварува истовремено доход од земјоделство и друг приход, кој поединечно, по член на семејството, не ги преминува износите од точка 1 став 1 на оваа одлука — месечниот износ на доходот од земјоделство се множи со 6 и добиениот износ се собира со месечниот износ од другиот приход. Ако вака добиениот збир на двата прихода не изнесува повеќе од 600 динари месечно по член на семејството, регрутот-обврзник, односно војникот, ги исполнува имотните услови за признавање на својството на единствен хранител на семејството.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за имотните услови за признавање на својството на единствен хранител на семејството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/71, 15/72 и 22/72).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 597

3 октомври 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

908.

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1 и член 37б од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА ПОСЕБНА СОГЛАСНОСТ

1. Во Одлуката за определување на стоките што се увезуваат врз основа на посебна согласност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74) во точка 1 по редниот број 4 се додава нов реден број 4а, кој гласи:

„Реден број“	Тарифен број од Царинската тарифа	Наименување
4а	19.03	Теста за храна (макарони, пшпагети и слични производи)“.

2. По точка 1 се додава нова точка 1а, која гласи:

„1а. Одредбите на оваа одлука не се однесуваат на увозот на стоките што се врши во рамките на договор за долгорочна производствена кооперација со странство, склучен во согласност со важечките прописи и регистриран кај Сојузниот комитет за енергетика и индустрија.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 598

3 октомври 1974 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

909.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за југословенските стандарди и за нормите на квалитетот на производите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/74), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АПАРАТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ВО ИНДУСТРИЈАТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Аналогни сигнали на еднонасочна струја за системи за управување со процеси. Дефиниции и пропишани вредности — — — — — JUS L.N4.010

Аналогни пневматски сигнали за системи за управување со процеси. Дефиниции и пропишани вредности JUS L.N4.011

2. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација што е составен дел на ова решение.

3. Југословенските стандарди од точка 1 на ова решение се применуваат од 1 декември 1974 година.

Бр. 15-4317/1

9 јули 1974 година

Белград

Директор
на Југословенскиот
завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

910.

Врз основа на член 26 точка 2 од Статутот на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/74), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОТПИШУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И НА ФОНДОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Со оваа одлука се утврдуваат височината и критериумите за отпишување на побарувањата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници и на Фондот на здравственото осигурување на воените осигуреници на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

2. Отпишувањето на побарувањата на фондовите од точка 1 на оваа одлука во случаи на ненаплативост на побарувањата и неекономичност на водењето на постапката го врши Комисијата за отпис на побарувањата (во натамошниот текст: Комисијата). Комисијата врши отпишување на побарувањата во случаи на ненаплативост на побарувањата ако износот на побарувањата по предмет не преминува 50.000 динари, а поради неекономичност на водењето на

постапката — ако износот на побарувањата по предмет не преминува 500 динари.

Ако износот на побарувањата е поголем од 50.000 динари по предмет, за отпишувањето на побарувањата одлучува Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

3. Побарување се смета за ненаплативо:

- 1) ако настапила застареност на побарувањето;
- 2) ако по смртта на должникот не останал никакв имот;
- 3) ако наплатата не можела да се изврши ни по судски пат;
- 4) ако не може да се утврди местото на престојот на должникот.

4. Молба за отпишување на побарување можат да поднесат поединци и правни лица, а предлог за отпишување — Службата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници односно Службата за спроведување на здравственото осигурување на воените осигуреници.

Молбата односно предлогот за отпишување на побарување (во натамошниот текст: молбата односно предлогот) се поднесува непосредно до Комисијата.

Комисијата ги донесува своите одлуки во облик на решенија.

5. Молбата, односно предлогот мора да биде објаснет и документиран.

Поединци кои молбата приложуваат:

1) доказ за вкупните приходи на должникот и на членовите на неговото домаќинство (од земјоделска дејност, од самостојна дејност, од авторски права и др.) за изминатата година;

2) потврда за височината на личниот доход од работен однос за должникот и за членовите на неговото домаќинство за последните 6 месеци пред денот на поднесувањето на молбата.

Правните лица во молбата ги наведуваат причините поради кои бараат отпишување на побарувањето и кои молбата ја приложуваат потребната документација.

Стручните служби од точка 4 на оваа одлука се должни во предлогот да го искажат износот на преплатата, на кој временски период се однесува преплатата, бројот и датумот на решението со кое е утврдена преплатата и поради што дошло до преплатата, како и други податоци потребни за работата на Комисијата.

6. Ако молбата, односно предлогот не е образложен и документиран во смисла на точка 5 од оваа одлука, Комисијата ќе му го врати на подносителот заради дополнување.

7. Комисијата при решавањето на молбата, односно предлогот, особено ќе го цени:

- 1) износот на вкупните приходи на должникот и на членовите на неговото домаќинство;
- 2) бројот на членовите на семејството на должникот, нивната возраст и занимање;
- 3) причините што довеле до должењето;
- 4) материјалната положба и условите под кои работи организацијата на здружениот труд.

8. Комисијата за својата работа му поднесува извештај на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници при донесувањето на финансискиот план и усвојувањето на завршната сметка.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на износот на отписот на ненаплативите побарувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16-1

9 септември 1974 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

911.

Врз основа на член 64 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните пензии, остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискиот основ што го сочинува платата според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1973 година, се усогласуваат во 1975 година.

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат со утврдување на нов пензиски основ, што го сочинуваат платата на чинот, односно класата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, што, според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1974 година, им припаѓа на активните воени лица од соодветниот чин, односно класа, како и посебните додатоци во смисла на член 62 став 3 од тој закон.

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на нов основ за определување на семејна пензија, што го сочинува усогласената старосна, односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат по службена должност, а новите износи на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 1975 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 33

9 септември 1974 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

912.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за височината на средствата за станбена изградба во Југословенската народна армија и за начинот на нивното издвојување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74) и член 127 став 1 точка 8, во врска со член 139 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ВКУПНИТЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ПОТРЕБИ НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

1. Од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на

социјалното осигурување на воените осигуреници од 1 јануари 1975 година ќе се издвојуваат на посебна сметка наменски средства за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии по стапка од 4,5% од вкупниот износ на исплатените пензиски и инвалидски примања.

2. Средствата издвоени во смисла на точка 1 од оваа одлука можат да се користат за:

1) изградба на станови, купување на станови, подобрување на условите за домување во постојните станови и за давање заем на уживателите на пензии;

2) надоместување на дел од станарината на одделни категории уживателите на пензии;

3) изградба или проширување на домови за уживателите на пензии.

3. Условите и начинот на користењето на средствата од точка 1 на оваа одлука и постапката за решавање за користењето на тие средства се регулираат со општите акти на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници.

4. Средствата издвоени за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии, што не се искористени во тековната година, ќе се употребат за истата намена во наредната година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 34

9 септември 1974 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
генерал-потполковник,
Мирко Нововиќ, с. р.

913.

Врз основа на член 71 став 2 во врска со член 78 став 1 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/74), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор објавува

РЕЗУЛТАТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР

ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СР ЦРНА ГОРА

I. Изборот е одржан во времето од 19 до 23 септември 1974 година во сите собранија на општините на територијата на СР Црна Гора. На седниците на собранијата на општините присуствуваа вкупно 1112 делегати.

Кандидатите од листата на кандидатите објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/74 добија:

1. Голубовиќ Саво — 606 гласови
 2. Латковиќ Бранко — 500 гласови
- Неважечки гласачки ливчиња имаше 6.

II. Републичката изборна комисија на седницата од 27 септември 1974 година утврди дека, во смисла на член 66 став 1 од Законот, за делегат во Сојузниот собор е избран

Голубовиќ Саво, член на делегацијата на Основната организација на здружениот труд „Инвестиции“ ШИК „В. Јакиќ“, Плевља.

Број 90

3 октомври 1974 година

Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор

Секретар,
Светозар Зечар, с. р.

Претседател,
Јосип Студин, с. р.

Членови

1. Јожко Хумар, с. р.
2. Роко Фркиќ, с. р., зам. член
3. Димитрие Коларевиќ, с. р., зам. член
4. Слобода Селиќ, с. р.
5. Матко Топаловиќ, с. р.
6. Трајко Трајковски, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

902. Закон за Советот за народна одбрана на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — —	1485
903. Закон за Установата за одржување на поморските пловни патишта — — —	1486
904. Закон за Установата за одржување на внатрешните пловни патишта — — —	1487
905. Одлука за одобрување измени и дополненија на Финансискиот план на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1974 година — — —	1489
906. Одлука за дополненије на Одлуката за привремениот деловен ред на Сојузниот извршен совет — — — — —	1489
907. Одлука за имотните услови за признавање на својството на единствен хранител на семејството — — — — —	1489
908. Одлука за дополненија на Одлуката за определување на стоките што се увезуваат врз основа на посебна согласност — —	1490
909. Решение за југословенските стандарди за апарати за управување со производствени процеси во индустријата — — — — —	1490
910. Одлука за всисочината и критериумите за стпишување на побарувањата на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување и на Фондот на здравственото осигурување — — — — —	1490
911. Одлука за усогласување на пензиите за 1975 година — — — — —	1491
912. Одлука за издвојување на дел од вкупните средства на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници за решавање на станбените потреби на уживателите на пензии — —	1491
913. Резултат на дополнителниот избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од СР Црна Гора — —	1492
Меѓународни договори — — — — —	845

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. факс 226.
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 —
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17